



МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ
MACEDONIAN POLICE UNION



Б А Р А Њ Е

Од _____,

(име и презиме на членот)

член на Македонскиот полициски синдикат вработен во _____.

(МВР,АНБ,АР,УФП)

Барам да ми се одобри користење на престој во хотел Хотел Мизо – ДООЕЛ
“ГРАДСКА ПЛАЖА, односно сакам да користам –

1. **НОЌЕВАЊЕ СО ДОРУЧЕК**
2. **ПОЛУПАНСИОН**
3. **ПОЛН ПАНСИОН**

Престојот ќе го користам во периодот од _____ година до _____ година

Лица кои ќе престојуваат

Име и презиме	возраст
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

НАПОМЕНА: Барањето треба да биде пополнето исклучиво во просторот определен за тоа и со заокружување.

Дата _____ .20____ година

Подносител на барањето

ЕМБГ _____

Телефон _____

Е-маил _____



МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ MACEDONIAN POLICE UNION

УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ

1. Барањето и условите кои ги има на страната на mps.mk во целост пополнети и своерачно потпишани со цело име и презиме да се доставуваат на e-mail - comintenti@mps.mk.

2. Врз база на барањето ќе се изврши проверка во финансиската служба на правното лице каде сте вработени за кредитната способност и дали сте член на МПС.

Потоа вршме резервација и повратно на e-mail ќе бидете известени со доставување на потврда со која се пријавувате во Хотел Мизо – ДООЕЛ “ГРАДСКА ПЛАЖА” на рецепција.

ЦЕНОВНИК

7 Дневен аранжман со 7 ноќевања по лице

-НОЌЕВАЊЕ СО ДОРУЧЕК	7090 ДЕНАРИ
-ПОЛУПАНСИОН	9190 ДЕНАРИ
-ПОЛН ПАНСИОН	11.250 ДЕНАРИ

4 Дневен аранжман со 4 ноќевања по лице

-НОЌЕВАЊЕ СО ДОРУЧЕК	4500 ДЕНАРИ
-ПОЛУПАНСИОН	5.608 ДЕНАРИ
-ПОЛН ПАНСИОН	6.800 ДЕНАР

Во цените е вклучено ддв и туристичка такса, бесплатно користење на базен, лежалки, спортски терени, паркинг.

Плаќањето е на 04 рати без камата со одбиток на плата

* Деца до 4 годиниgratis;

* Деца од 4 до 11 години плаќаат -30% од редовниот аранжман;

* Користење на еднокреветна соба се доплаќа +30% од редовниот аранжман.

ОТКАЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВАЦИЈА

* од 7-10 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата не се наплаќаат пенали

* од 3-6 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата се наплаќаат 30% од аранжманот

* 1-2 дена пред поаѓање ако се откаже аранжманот се наплаќа целата сума

СОГЛАСЕН
Име и презиме

ПОТПИС